

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ**

**Финансиски извештаи  
за годината што завршува на 31 декември 2007**

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО СКОПЈЕ**

**Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година**

---

**Содржина**

	<b>Страна</b>
Извештај на независниот ревизор	1-2
Биланс на успех	3
Биланс на состојба	4
Извештај за промени на капиталот	5
Извештај за паричниот тек	6
Забелешки кон финансиските извештаи	7-43

---

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

**До Раководството и Управниот Одбор  
на Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, Скопје**

### **Извештај за финансиските извештаи**

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, Скопје, кои што го вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2007 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### **Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи**

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со законските регулативи кои се применуваат во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка; избирање и примена на соодветни сметководствени политики; како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

### **Одговорност на ревизорот**

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**Мислење**

Според нашето мислење, финансиските извештаи даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, Скопје заклучно со 31 декември 2007 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со законските регулативи кои се применуваат во Република Македонија.

Управител  
Љубе Ѓорѓиевски

Овластен ревизор  
Љубе Ѓорѓиевски

Скопје  
16 април 2008

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)***Биланс на успех**

		<b>31 декември</b>	
	<b>Забелешка</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Приходи од камата	4	189.853	130.226
Расходи од камата	4	(64.509)	(33.337)
<b>Нето приходи од камата</b>		<b>125.344</b>	<b>96.889</b>
Приходи од провизии и надоместоци	5	36.791	19.743
Расходи од провизии и надоместоци	5	(3.997)	(2.683)
<b>Нето приходи од провизии и надоместоци</b>		<b>32.794</b>	<b>17.060</b>
Курсни разлики (нето)		5.031	4.296
Останати приходи од работењето	6	3.025	1.075
Останати расходи од работење	7	(120.013)	(87.003)
Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања	8	(8.133)	(2.618)
<b>Добивка пред оданочување</b>		<b>38.048</b>	<b>29.699</b>
Данок на добивка	9	(5.188)	(3.701)
<b>Нето добивка</b>		<b>32.860</b>	<b>25.998</b>

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)***Биланс на состојба**

		<b>31 декември</b>	
	<b>Забелешка</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
<b>СРЕДСТВА</b>			
Парични средства во банки и депозити кај Народна Банка на Република Македонија	10	19.447	14.624
Државни записи	11	-	89.609
Пласмани во, и кредити на други банки	12	39.000	-
Кредити	13	1.474.561	960.966
Побарувања по основ на камати	14	17.898	12.204
Материјални вложувања	15	72.655	74.473
Нематеријални вложувања	16	1.513	2.015
АВР и останата актива	17	2.941	1.953
<b>Вкупно средства</b>		<b>1.628.015</b>	<b>1.155.844</b>
<b>ОБВРСКИ И КАПИТАЛ</b>			
Депозити на комитенти	18	209.835	112.087
Обврски по кредити	19	984.711	647.583
Обврски за камати и надоместоци	20	13.894	9.592
ПВР и останата пасива	21	43.886	22.954
<b>Вкупна обврски</b>		<b>1.252.326</b>	<b>792.216</b>
<b>Капитал</b>			
Уплатен капитал	23	300.152	300.152
Задржана добивка		32.996	25.998
Резерви		42.541	37.342
Ревалоризациони резерви		-	136
<b>Вкупно капитал</b>		<b>375.689</b>	<b>363.628</b>
<b>Вкупно обврски и капитал</b>		<b>1.628.015</b>	<b>1.155.844</b>

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)***Извештај за промени на капиталот**

	Уплатен капитал	Законски Резерви	Ревалоризациони резерви	Задржана добивка	Вкупно капитал
<b>Состојба на 1 јануари 2006</b>	<b>300.152</b>	<b>32.342</b>	<b>136</b>	<b>24.221</b>	<b>356.851</b>
Нето добивка	-	-	-	25.998	25.998
Трансфер од задржана добивка во резерви	-	5.000	-	(5.000)	-
Исплати на основачот	-	-	-	(17.779)	(17.779)
Исплата на членови на Управен одбор, работоводен орган и лица со посебни овластувања	-	-	-	(1.442)	(1.442)
<b>Состојба на 31 декември 2006</b>	<b>300.152</b>	<b>37.342</b>	<b>136</b>	<b>25.998</b>	<b>363.628</b>
<b>Состојба на 1 јануари 2007</b>	<b>300.152</b>	<b>37.342</b>	<b>136</b>	<b>25.998</b>	<b>363.628</b>
Нето добивка	-	-	-	32.860	32.860
Пренос од задржана добивка во резерви	-	5.199	-	(5.199)	-
Пренос од ревалоризациони резерви во задржана добивка	-	-	(136)	136	-
Исплати на основачот	-	-	-	(20.799)	(20.799)
<b>Состојба на 31 декември 2007</b>	<b>300.152</b>	<b>42.541</b>	<b>-</b>	<b>32.996</b>	<b>375.689</b>

Уплатениот капитал на Штедилницата изнесува МКД 300.152.000. Средствата на резервите се сопствени средства на Штедилницата кои служат за покривање на загубите што произлегуваат од ризиците со кои се соочува Штедилницата во своето работење. Според законската регулатива Штедилницата треба да пресметува и издвојува 15 % од нето добивката за годината за законска резерва се додека не се достигне износ еднаков од една петтина од уплатениот капитал.

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)***Извештај за паричниот тек**

	Забелешка	31 декември	
		2007	2006
<b>Паричен тек од основна дејност</b>			
Добивка пред оданочување		38.048	29.699
Корегирана за:			
Амортизација на материјални и нематеријални вложувања		10.217	8.108
Расходи за сомнителни и спорни побарувања		8.133	2.618
<b>Добивка од дејности пред промена на деловната актива</b>		<b>56.398</b>	<b>40.425</b>
<b>Зголемување (намалување) во деловната актива</b>			
Депозити кај НБРМ		(2.133)	(1.313)
Кредити и аванси дадени на останати клиенти		(525.254)	(196.350)
Останата актива		(2.935)	2.485
<b>Зголемување (намалување) на деловната пасива</b>			
Примени депозити од други клиенти		97.748	54.860
Останата пасива		23.522	12.144
Платени даноци од добивка		(3.621)	(2.051)
<b>Нето паричен тек од основната дејност</b>		<b>(356.275)</b>	<b>(89.800)</b>
<b>Паричен тек од инвестициона дејност</b>			
Набавка на материјални вложувања		(7.993)	(21.757)
<b>Нето паричен тек од инвестициона дејност</b>		<b>(7.993)</b>	<b>(21.757)</b>
<b>Паричен тек од финансирање</b>			
Зголемување на обврските по кредити		337.128	226.251
Платено на оснивачи		(20.779)	(19.221)
<b>Нето паричен тек од финансирање</b>		<b>316.349</b>	<b>207.030</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти</b>		<b>(47.919)</b>	<b>95.473</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на 1 јануари 2007</b>		<b>101.744</b>	<b>6.271</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на 31 декември</b>	<b>24</b>	<b>53.825</b>	<b>101.744</b>



## **Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ**

### **Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година**

*(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)*

---

#### **1. Општи информации**

Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, Скопје (во понатамошниот текст “Штедилницата”), претставува друштво со ограничена одговорност со седиште во Република Македонија. Матичното претпријатие и основач на Штедилницата е Центар за едукација и претприемништво Можности, партнер - организација на Opportunity international. Штедилницата работи согласно регулативата на Народна Банка на Република Македонија и ги извршува своите деловни активности согласно лиценцата број 02-14/289-2000. Основните активности на Штедилницата се следните:

- Примање на денарски парични депозити од физички лица
- Одобрување на кредити на физички лица и на правни лица согласно законските прописи
- Земање на кредити од банки
- Пласирање на средства во државни хартии од вредност
- Купување и продажба на краткорочни хартии од вредност
- Пласирање на средства на пазарот на пари и краткорочни хартии од вредност
- Менувачки работи

Адресата на регистрираното седиште на Штедилницата е:

*Булевар Јане Сандански 111  
1000 Скопје  
Република Македонија*

Овие финансиски извештаи се одобрени за издавање од Управниот одбор на Штедилницата на ден 13 февруари 2008 година.

#### **Директори**

Имињата на директорите кои работеа на раководни работни места во текот на финансиската година се прикажани во продолжение:

Директор

Снежана Андова

Финансиски директор

Емилија Крајчева

## Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ

### Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)

#### 2. Значајни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст:

##### 2.1 Основа за составување на финансиските извештаи

Финансиските извештаи на Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, Скопје се изготвени во согласност со: Законот за Трговски Друштва (Службен весник на РМ бр: 28/2004), Законот за Банки (Службен весник бр:67/2007), Одлуката за услови и начин на работа на штедилниците (Службен весник бр:79/2007), Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр: 94/2004 и 11/2005 и Службен весник бр: 40/1997 и 73/1999) и се прикажани во илјади македонски денари (МКД).

Подготовката на финансиските извештаи е во согласност со општо прифатените сметководствени политики и бара користење на проценки и претпоставки кои имаат влијание на прикажаните средства и обврски, потенцијалните средства и обврски на денот на финансиските извештаи и прикажаните износи на приходите и расходите за време на извештајниот период. Овие проценки се базирани на најдобрите познавања на раководството на тековните настани и активности.

Дополнителни информации се прикажани во сметководствените политики и соодветните забелешки кон финансиските извештаи.

##### 2.2 Девизни средства

Средствата и изворите на средства искажани во странски валути се сведени во денари користејќи го средниот девизен курс на НБРМ на крајот на пресметковниот период. Позитивните и негативните курсни разлики настанати по овој основ се вклучени во Билансот на успех.

Девизен курс:	31 декември	31 декември
	2007	2006
	МКД	МКД
УСД	41,66	46,45
ЕУР	61,20	61,17
ЦХФ	36,86	38,07

## **Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ**

### **Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година**

*(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)*

#### **2 Значајни сметководствени политики (продолжение)**

##### **2.3 Нетирање на финансиски инструменти**

Финансиските средства и обврски се нетираат и нивната нето вредност се прикажува во Билансот на состојба на нето основа доколку постојат законски применливи права за нетирање и можност за прикажување на нето основа.

##### **2.4 Приходи и расходи од камати**

Приходите и расходите по основ на камата се прикажани како пресметани приходи и расходи на основа на сите каматоносни побарувања и обврски.

Приходите и расходите од камата се пресметани и наплатени во согласност со законските прописи на Република Македонија или со договор помеѓу доверителот и должникот.

Исправка се прави кога наплатата на пресметаните камати е сомнителна и спорна.

##### **2.5 Приходи од провизии и надоместоци**

Приходите од провизии и надоместоци ги опфаќаат пресметаните провизии на основа на кредити и други финансиски услуги. Приходите од провизии и надоместоци се прикажуваат во Билансот на успех на основа на нивната пресметка во моментот кога услугите се обезбедени.

##### **2.6 Вложувања**

Вложувањата во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање представуваат финансиски средства со фиксни или определени плаќања и фиксно доспевање, за кои Штедилницата има намера и можност да ги чува до доспевање.

## **Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ**

### **Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година**

*(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)*

## **2 Значајни сметководствени политики (продолжение)**

### **2.7 Кредити и исправка на вредност на сомнителните и спорни побарувања**

Кредитите кои произлегуваат од одобрување на пари директно на кредитокорисникот се категоризирани како кредити одобрени од Штедилницата и се прикажани во Билансот на состојбата намалени за посебната резервација.

Трошоците спрема трети лица, на пример судските трошоци кои настануваат при обезбедување на кредитот се третираат како трошоци на трансакцијата.

Сите кредити се искажуваат кога готовината им е исплатена на кредитокорисниците.

Посебната резерва произлегува како резултат на извршената анализа на кредитното портфолио од страна на менаџментот на Штедилницата согласно законските регулативи во Република Македонија.

Штедилницата нема отпишани побарувања бидејќи нема кредити за кои се знае дека се ненаплатливи, а за кои се исцрпени сите правни можности.

Ако износот на исправката на вредноста на сомнителни и спорни побарувања се намали како резултат на некој настан после извршената исправка на вредноста, ослободувањето на резервациите се рефлектира како приход во моментот на настанот.

Структурата на исправките на вредноста на сомнителните и спорни побарувања дадена е во забелешка 11.

## **2      Значајни сметководствени политики (продолжение)**

### **2.8     Материјални и нематеријални вложувања**

Материјалните и нематеријални вложувања се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација.

Инвестициите во тек се евидентирани по нивната набавна вредност вклучувајќи ги трошоците кои ја зголемуваат нивната вредност. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација.

Со активирањето на инвестициите во тек, сите акумулирани трошоци се трансформирани на релевантните категории на материјални и нематеријални вложувања на кои се пресметува амортизација по соодветни пропишани годишни стапки релевантни за соодветната категорија на средствата.

Намалувањето на материјални вложувања и нематеријални вложувања ги опфаќа продажбите и расходувањата намалени за нивната акумулирана амортизација. Капиталните добивки или загуби кои произлегуваат од овие трансакции се прикажуваат во Билансот на успех.

Амортизацијата на материјални вложувања и нематеријални вложувања се пресметува според праволиниска метода.

Стапките на амортизација се така одредени да вредноста на материјалните и нематеријалните средства се распоредува во трошоци во проценетиот период на неговата корисност според животниот век како што е прикажано подолу:

	Животен век
Градежни објекти	40 години
Мебел и опрема	4-10 години

### **2.9     Парични еквиваленти**

За потребите на паричниот тек, паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства и депозитите кај НБРМ и државните записи со доспеаност до 90 дена.

## **Значајни сметководствени политики (продолжение)**

### **2.10 Бенефиции на вработените**

Штедилницата во текот на своето секојдневно работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско и здравствено осигурување, вработување и персонален данок коишто се пресметуваат на основа на бруто платите, трошоци за хранарина и трошоци за превоз на вработените, во согласност со законските прописи. Штедилницата ги плаќа овие придонеси на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија и на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, по законски стапки.

Регулираните придонеси ги составуваат трошоците за вработените за тековната година. Трошоците за овие исплати се прикажани во Билансот на успех во истиот период кога се искажани трошоците за плати на вработените.

Штедилницата го применува МСС 19 – Користи на вработените и има формирано долгорочна обврска кон вработените за отпремнина, согласно законските прописи.

Штедилницата признава обврска и расход за удел во добивката и плаќањата за бонуси на членовите на Управен одбор, менаџментот и работниците.

### **2.11 Данок на добивка**

Данокот на добивка се пресметува и плаќа согласно одредбите на Законот за данок на добивка. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 12% (2006: 15%) се пресметува на утврдената добивка од Билансот на успех, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби.

### **2.12 Обврски по кредити**

Обврските по кредити се евидентирани според нивната набавна вредност, која што е објективната вредност на примениот надоместок.

### **2.13 Компаративи**

Онаму каде што беше неопходно, извршена е промена на компаративните податоци со цел да се прилагодат со промените во презентирањето во тековната година.

### **3. Управување со финансиски ризици во Штедилница Можности**

Во своето работење Штедилницата е изложена на најразлични финансиски ризици, поради што основна цел на Штедилницата е адекватно управување со ризикот. Напорите да се одржи адекватна рамнотежа помеѓу прифатливо ниво на ризик од една и стабилност и профитабилност во работењето од друга страна се постојани. Во таа насока и оперативниот ризик вклучува постојано набљудување, оценување и управување со истиот.

Најважните типови на ризик се кредитниот, ликвидносниот, пазарниот и оперативниот ризик. Пазарниот ризик ги вклучува каматниот и девизниот ризик.

#### **Рамка за управување со ризици**

Управниот одбор има целосна одговорност за воспоставување и следење на рамката за управување со ризици. Истиот ги назначува Работоводниот орган, Кредитниот одбор и Одборот за ликвидност. Овие тела се одговорни за набљудување и развивање на политиките за управување со ризикот во одделни специфични области.

Што се однесува до организационата структура на Штедилницата, Службата за ризици и управување со лоши пласмани е одговорна за набљудување, известување и управување со целокупната изложеност на кредитен ризик, додека организационите единици на Штедилницата кои ја креираат изложеноста на ризикот се одговорни за оперативно управување со ризикот, согласно со Политиката за управување со портфолио. Интерната ревизија е одговорна за независно известување во поглед на управувањето со ризикот.

Според политиките на Штедилницата за управување со ризикот, кои вклучуваат сет на соодветни лимити и контроли на ризикот, се идентификуваат одредени ризици, постојано се врши мониторинг на постоечките ризици, како и секојдневна анализа на истите.

#### **3.1 Кредитен ризик**

Штедилницата е изложена на кредитен ризик, што претставува ризик дека комитентот нема да биде во можност делумно или во целост да ги подмири обврските во рок кога тие доспеваат. Кредитниот ризик е најзначајниот ризик во работењето на Штедилницата. Затоа Штедилницата внимателно управува со изложеноста на кредитниот ризик. Во принцип, кредитната изложеност произлегува од активностите на кредитирање.

### **3.1.1 Управување со кредитниот ризик**

Управувањето со кредитниот ризик се врши на следниот начин:

- 1 Управниот Одбор е одговорен за креирање и имплементација на Кредитната политика и постапки за набљудување на имплементацијата на политиката и постапките за оценување на кредитите и нивното управување. Сите кредитни изложености кои надминуваат 30.000 еур се одобруваат од Кредитниот Одбор назначен од Управниот Одбор на Штедилницата. Максималниот износ што го одобрува Штедилницата е ЕУР 200.000 во денарска противвредност спрема лице и со него поврзани лица, што е во рамки на лимитот за изложеност од 10% од сопствените средства согласно Одлуката за услови и начин на работа на Штедилниците.
- 2 Кредитниот одбор за разгледување на барања од клиенти е одговорен за одобрување на сите барања доставени од клиенти, а кои се однесуваат на измени во отплатата на кредитите (промена на каматна стапка, пролонгирање на рок на отплата, реструктурирање на остатокот на долгот и останато).
- 3 Кредитниот Одбор на Штедилницата го врши одобрувањето на кредитната изложеност, согласно на одлуката на Управниот Одбор за формирање на оперативни Кредитни Одбори, кои овозможуваат функционалност, флексибилност и брзина во процесот на донесување на одлука.
- 4 Управниот одбор според Законот за банки и законските регулативи на Народна банка на Република Македонија (Централната банка) има надлежност за донесување одлуки за отпишување на побарувањата на Штедилницата.

### **3.1.2 Оценка на кредитниот ризик**

#### *(а) Кредити*

При проценка на кредитниот ризик од одобрување на кредити на физички, и правни лица, Штедилницата користи три компоненти: (1) веројатноста дека должникот нема уредно да ги исполни своите обврски (очекуваниот паричен тек); (2) проценка на загубата во моментот на настанување на неуредност во извршување на обврските; (3) вредноста и квалитетот на колатералот за покривање на изложеноста.

(1) Штедилницата ја оценува веројатноста за неплаќање од индивидуални клиенти користејќи интерни алатки за проценка прилагодени на различните категории на клиенти. Тие се развиени интерно и претставуваат комбинација на статистички анализи и индивидуална проценка на кредитниот службеник, и доколку е возможно истите се потврдуваат со споредување со екстерно расположливи податоци. Во процесот на подготовка на кредитното барање, како и во процесот на одобрување на кредитот се вршат повеќе анализи кои овозможуваат проценка на кредитниот ризик. Тоа подразбира анализа на основните параметри на кредитобарателот, анализа на официјалните финансииски извештаи, анализа на паричните текови, предвидувања за идните парични текови и развојната компонента на работењето, атрактивноста на гранката и квалитетот на обезбедувањето.



## Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ

### Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)

Предмет на анализа на кредитното барање во оваа фаза од проценка на кредитниот ризик е:

- анализа на кредитната изложеност спрема комитент, за кој Штедилницата, врз основа на проценка на кредитната способност, оценува дека паричните приливи ќе бидат доволни за редовно измирување на достасаните обврски, без оглед на прикажаните моментални финансиски слабости, со тоа што не постојат знаци за натамошно влошување на состојбата на комитентот;
- анализа на паричните текови на комитент, кои што би му овозможиле исполнување на своите обврски во рокот на достасување;
- анализа на расположивите информации, односно потребната документација за водење на кредитните досиеја;
- анализа на ликвидноста и солвентноста на клиентот.

(2) Загубите во моментот на настанување на неуредност во извршување на обврските ги претставуваат очекувањата на Штедилницата за нивото на загуба од ненаплатени побарувања. Се изразува како проценуална загуба по единица изложеност и обично варира од видот на клиентот, видот на побарувањето и расположливоста на колатерал или други кредитни обезбедувања. Кредитните побарувања се рангираат во 5 ризични категории.

#### Интерно рангирање во Штедилницата

Ризичната категорија А на Штедилницата вклучува:

- Побарувањата од Народна банка на Република Македонија и Република Македонија;
- Кредитна изложеност спрема комитент кој своите обврски спрема Штедилницата ги извршува во рокот на достасаност или со задоцнување до 15 дена;
- Кредитна изложеност која е целосно обезбедена со првокласни инструменти за обезбедување, дефинирани во Одлуката од НБРМ за класификација на побарувањата на банките, се до активирање на инструментот, но не подолго од 30 дена од достасаноста на побарувањето.

Ризичната категорија Б на Штедилницата вклучува:

- Кредитна изложеност спрема комитент кој своите обврски најчесто ги извршува со задоцнување до 45 дена.

Ризичната категорија В вклучува:

- Кредитна изложеност спрема комитент кој најчесто ги извршува своите обврски со задоцнување од 46 до 90 дена.

Ризичната категорија Г+Д вклучува:

- Кредитна изложеност спрема комитент за кој до надлежниот суд е поднесен предлог за воведување на постапката за ликвидација или стечај и од кој Штедилницата оправдано очекува делумна наплата на своите побарувања по пласманите;
- Кредитна изложеност спрема комитент, која е предмет на судски спор и истовремено не е обезбедена со квалитетен инструмент за обезбедување;
- Кредитна изложеност спрема комитент кој своите обврски најчесто ги извршува со задоцнување од 91 до 365 дена и кредитна изложеност спрема комитент кој своите обврски ги извршува со задоцнување подолго од 365 дена или воопшто не ги извршува.

## Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ

### Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година

---

*(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)*

(3) Вредноста и квалитетот на колатералот зависи од типот (недвижен, подвижен имот-залихи, побарувања) и веројатноста за негово активирање со цел наплата на побарувањата. Штедилницата задолжително ја утврдува пазарната вредност на имотот кој е предмет на залог (недвижен или подвижен), преку овластен проценител.

#### *(б) Должнички хартии од вредност*

Штедилницата се стреми кон одржување на прифатливо ниво на изложеност на кредитен ризик во поглед на должничките хартии од вредност, па затоа инвестиционите активности се главно во краткорочни државни должнички хартии од вредност.

## **Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ**

### **Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година**

*(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)*

#### **3.1.3 Контрола на лимитите за ризична изложеност и политики за заштита од ризик**

Штедилницата управува и ја контролира концентрацијата на кредитниот ризик по индивидуална основа, како и по сектори.

Штедилницата го структурира нивото на превземен кредитен ризик преку анализа на висината на прифатлив ризик по позајмувач, или група на позајмувачи, како и по географски и секторски сегменти. Таквите ризици се постојано надгледувани врз основа на интерни бази на податоци и се предмет на дневна анализа.

Управување со изложеноста на кредитен ризик е овозможено преку редовна анализа на способноста на кредитокорисниците и потенцијалните кредитокорисници за исполнување на нивните обврски кон Штедилницата и со промена на кредитните лимити, онаму каде што тоа е потребно.

Како мерки за специфична контрола и намалување на кредитниот ризик, пропишани во интерните акти на Штедилницата за регулирање на кредитните активности и процедури, се вклучени колатералот и потенцијални обврски.

##### **(a) Колатерал**

Колатералот секогаш се смета како секундарен фактор при оценувањето на кредитната способност. Колатералот, сам по себе, без способност да генерира паричен тек, не е доволен да го оправда одобрувањето на кредитот. Основни видови на колатерал за обезбедување на кредити се:

##### **(1) За правни лица**

- Депозити
- Недвижен имот
- Движен имот (опрема, моторни возила)
- Залихи
- Побарувања
- Гаранции (банкарски гаранции и гаранции од правни лица)
- Физички лица – жиранти
- Меници

Кредитите одобрени на правни лица главно се секогаш обезбедени.

##### **(2) За население**

- Депозити
- Движен имот (опрема, моторни возила)
- Недвижен имот
- Гаранции (гаранции од правни лица)
- Физички лица - жиранти
- Меници

Кредитите за население главно се секогаш обезбедени.

## Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ

### Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)

#### 3.1.4 Политики за оштетување и исправка на вредноста

Штедилницата има воспоставено исправка на вредноста што претставува проценка на појавените загуби во нејзиното кредитно портфолио. Главни компоненти за оваа исправка на вредноста претставуваат специфичната компонента на исправка на вредноста кај поединечно значајните изложености. Согласно со политиката на Штедилницата, постојат пет категории на интерно рангирање. Најголем дел од исправката на вредноста произлегува од последните две категории. Табелата дадена подолу ја покажува структурата на кредитното портфолио согласно интерниот систем за рангирање и соодветните исправки на вредноста за секоја поединечна категорија:

Ризични категории	2007		2006	
	Кредити %	Исправка на вредност %	Кредити %	Исправка на вредност %
Преодни (А)	92,55	1,98	89,77	1,96
Внимавај (Б)	4,65	10,00	6,14	10,00
Суб-стандардни (В)	0,98	25,00	1,36	25,00
Сомнителни+Загуба (Г)+(Д)	1,83	74,50	2,73	75,88
<b>Вкупно</b>	<b>100</b>	<b>3,91</b>	<b>100</b>	<b>4,79</b>

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)

**3.1.5 Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Пласмани во депозити	39.000	-
Кредити		
Кредити на физички лица		
-население(станбени, студентски, потрошувачки)	425.577	401.976
-население(бизнис)	671.023	241.413
Кредити на правни лица	377.961	317.577
Државни записи	-	89.609
АВР и останата актива	2.941	1.953
<b>Вкупно</b>	<b>1.516.502</b>	<b>1.052.528</b>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Штедилницата на 31 декември 2007 и 2006 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба.

Како што е прикажано во табелата, 3% од вкупната изложеност се однесува на пласмани во депозити (2006:0 %), а 97 % отпаѓаат на кредити (2006: 91%). Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува од кредитите заради високиот квалитет на кредитното портфолио што се одржува (категорија А).

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)***3.1.6 Кредити**

Збирен преглед на кредити и на пласмани во, и кредити на други банки е даден во табелата која следи:

	31 декември 2007		31 декември 2006	
	Кредити на клиенти	Пласмани во, и кредити на други банки	Кредити на клиенти	Пласмани во, и кредити на други банки
Недоспеани кредити, без исправка на вредност	1.491.492	39.000	967.925	-
Доспеани кредити, без исправка на вредност	15.001	-	13.740	-
Кредити за кои е направена исправка на вредноста	28.028	-	27.602	-
<b>Бруто</b>	<b>1.534.521</b>	<b>39.000</b>	<b>1.009.267</b>	<b>-</b>
Исправка на вредноста	(59.960)	-	(48.301)	-
<b>Нето</b>	<b>1.474.561</b>	<b>39.000</b>	<b>960.966</b>	<b>-</b>

**(а) Недоспеани кредити и пласмани во, и кредити на банки без исправка на вредност**

	Степен на инвестиција(А) 2007	Степен на инвестиција(А) 2006
Пласмани во, и кредити на банки	39.000	-
Кредити		
Кредити на физички лица		
-население(станбени, студентски, потрошувачки)	429.853	407.447
-население(бизнис)	680.688	242.424
Кредити на правни лица	380.951	318.054
<b>Вкупно</b>	<b>1.530.492</b>	<b>967.925</b>

Квалитетот на портфолиото на пласмани во, и кредити на други банки и на кредити кои се недоспеани без исправка на вредноста се проценува согласно интерниот систем на Штедилницата.

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)***б) Доспеани кредити, без исправка на вредност**

Доспеаните кредити помалку од 90 дена не се сметаат за оштетени, освен доколку се располага со информации кои укажуваат на спротивното. Бруто износот на пласмани во, и кредити на други банки и на кредити по категории на клиенти е како што следи:

**31 декември 2007**

	<b>Доспеани до 30 дена</b>	<b>Доспеани до 90 дена</b>	<b>Доспеани над 90 дена</b>	<b>Вкупно</b>
Кредити на физички лица				
- население(станбени, студентски, потрошувачки)	-	4.570	-	4.570
- население(бизнис)	-	4.517	-	4.517
Кредити на правни лица	-	5.914	-	5.914
<b>Вкупно</b>		<b>15.001</b>		<b>15.001</b>
<b>Вредност на добиеното покрите</b>		<b>36.041</b>		<b>36.041</b>

**31 декември 2006**

	<b>Доспеани до 30 дена</b>	<b>Доспеани до 90 дена</b>	<b>Доспеани над 90 дена</b>	<b>Вкупно</b>
Кредити на физички лица				
- население(станбени, студентски, потрошувачки)	-	3.326	-	3.326
- население(бизнис)	-	3.958	-	3.958
Кредити на правни лица	-	6.456	-	6.456
<b>Вкупно</b>		<b>13.740</b>		<b>13.740</b>
<b>Вредност на добиеното покрите</b>		<b>20.564</b>		<b>20.564</b>

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)

**в) Кредити за кои е направена поединечна исправка на вредноста**

1) Пресек на кредитите за кои е направена поединечна исправка на вредноста по клиенти и вредноста на покриетието е како што следи:

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Кредити на физички лица		
-население(станбени,студентски,потрошувачки)	7.591	6.567
-население(бизнис)	7.143	6.481
Кредити на правни лица	13.294	14.554
<b>Вкупно</b>	<b>28.028</b>	<b>27.602</b>
	<b>33.906</b>	<b>53.558</b>

2) На 31 декември 2007 и 2006 година, Штедилницата на позицијата пласмани во и кредити на други банки, нема направено поединечно исправка на вредност. Штедилницата нема и не чува колатерал по основ на пласмани во и кредити на други банки.



**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)

**г) Реструктурирани кредити**

Реструктурираните кредити се кредити кои се реструктурирани поради влошена финансиска состојба на клиентот или доколку Штедилницата направи проценка дека не може да биде третиран поинаку. Кога еднаш некој кредит ќе се реструктурира, тој останува во истата ризична категорија најмалку во следните два квартали без разлика на подобрените перформанси по реструктурирањето, освен во случај кога настанале промени во квалитетот на побарувањето во кој случај побарувањето се класифицира во помалку ризична категорија.

	<b>Сметководствена вредност</b>
<b>31 декември 2007</b>	
Реструктурирани кредити	4.824
<b>31 декември 2006</b>	
Реструктурирани кредити	5.277

**3.1.7 Должнички хартии од вредност, благајнички записи и други хартии од вредност**

Во табелава подолу е презентирана анализата на должничките хартии од вредност според издавач на 31 декември 2007:

<b>Издавач</b>	<b>Државни записи 2007</b>	<b>Државни записи 2006</b>
Министерство за финансии на Р. Македонија	-	89.609
<b>Вкупно</b>	-	<b>89.609</b>

## Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ

### Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)

#### 3.1.8 Концентрација на ризици на финансиските средства со кредитна ризична изложеност

(а) *Географски сектори*

Согласно законската регулатива и политиката на Штедилницата, сите активности поаѓајќи од критериумот категоризација на кредитна изложеност според географски региони се одвиваат на територијата на Република Македонија.

(б) *Секторска структура*

Во следнава табела е анализирана кредитната изложеност по нето вредност, категоризирана според секторската структура на кредитниот должник:

	<b>Вкупно</b>	Финанси- ски услуги	Произ- водство	Трговија	Насе- ление	Земјо- делство	Останато	Услуги
<b>Средства</b>								
Пласмани во, и кредити на банки	39.000	39.000	-	-	-	-	-	-
<b>Кредити</b>								
Кредити на население	1.134.361	-	31.518	104.613	442.012	440.174	9.283	106.761
Кредити на правни лица	400.159	-	86.565	161.359	-	15.150	22.037	115.048
АВР и останата актива	2.941	-	-	-	-	-	2.941	-
<b>Вкупно бруто средства на 31 декември 2007</b>	<b>1.576.462</b>	<b>39.000</b>	<b>118.083</b>	<b>265.972</b>	<b>442.012</b>	<b>455.325</b>	<b>34.261</b>	<b>221.809</b>
Исправка на вредност	(59.960)	-	(7.116)	(13.277)	(16.435)	(13.359)	(1.154)	(8.619)
<b>Нето средства на 31 декември 2007</b>	<b>1.516.502</b>	<b>39.000</b>	<b>110.967</b>	<b>252.695</b>	<b>425.577</b>	<b>441.966</b>	<b>33.107</b>	<b>213.190</b>
<b>Вкупно бруто средства на 31 декември 2006</b>	<b>1.100.829</b>	<b>89.609</b>	<b>82.122</b>	<b>160.924</b>	<b>417.339</b>	<b>197.011</b>	<b>24.429</b>	<b>129.395</b>
Исправка на вредност	48.301	-	6.897	9.935	15.363	8.455	1.024	6.627
<b>Нето портфолио на 31 декември 2006</b>	<b>1.052.528</b>	<b>89.609</b>	<b>75.225</b>	<b>150.989</b>	<b>401.976</b>	<b>188.556</b>	<b>23.405</b>	<b>122.768</b>

## **Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ**

### **Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година**

*(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)*

---

#### **3.2 Пазарен ризик**

Штедилницата е изложена на пазарен ризик. Пазарниот ризик произлегува од отворените позиции на каматните стапки и валутите кои се изложени на општи и специфични пазарни движења. Штедилницата го проценува пазарниот ризик на сопствените позиции како и најголемата очекувана загуба врз основа на одредени претпоставки за промени на пазарните услови.

##### **3.2.1 Мерење на пазарниот ризик**

Што се однесува до управувањето и мерењето на пазарниот ризик, раководството на Штедилницата преку адекватна анализа и процеси на известување, на редовна основа ги следи:

- промените на каматните стапки како резултат на пазарни движења и интерни одлуки, и влијанието на истите врз каматносните средства и обврски и каматната маржа
- промените во девизните курсеви во поглед на средствата и обврските изразени во странска валута и одржувањето на адекватна структура во поглед на изложеноста на девизниот ризик

Целта на Штедилницата е максимизирање на стабилноста и профитабилноста, преку применување на оптимална комбинација на девизната структура и каматна стапка на средствата и обврските.

## Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ

### Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)

#### 3.3 Девизен ризик

Штедилницата е изложена на ефектите од флукуација на девизните курсеви кои имаат влијание на финансискиот резултат и паричниот тек на Штедилницата.

Управувањето со девизниот ризик подразбира:

- анализирање на ефектите од управувањето со девизниот ризик врз резултатите од работењето на Штедилницата
- воспоставување на интерни лимити за односот на девизната позиција по одделна валута со сопствените средства
- анализа на извештаите за изложеност на Штедилницата на валутен ризик и следење на активностите кои се преземаат заради управување со истиот
- следење на економските и други услови во кои работи Штедилницата, како и економските случувања во окружувањето.

#### Изложеност на Штедилницата на девизен ризик

Износот на вкупната актива и вкупната пасива изразена во илјади МКД анализирана како денарски и девизни салда е дадена подолу:

	ЕУР	УСД	МКД	Останати	Вкупно
<b>Средства</b>					
Парични средства во банки и депозити кај Народна Банка на Р.Македонија	2.165	125	16.944	213	19.447
Пласмани во, и кредити на други банки	-	-	39.000	-	39.000
Кредити	1.474.330	-	231	-	1.474.561
Побарувања по основ на камати	17.898	-	-	-	17.898
АВР и останата актива	-	-	2.941	-	2.941
<b>Вкупно средства на 31 декември 2007</b>	<b>1.494.393</b>	<b>125</b>	<b>59.116</b>	<b>213</b>	<b>1.553.847</b>
<b>Обврски</b>					
Депозити на комитенти	-	-	209.835	-	209.835
Обврски по кредити	898.659	27.077	-	58.975	984.711
ПВР и останата пасива	36.410	729	20.583	58	57.780
<b>Вкупно обврски на 31 декември 2007</b>	<b>935.069</b>	<b>27.806</b>	<b>230.418</b>	<b>59.033</b>	<b>1.252.326</b>
<b>Нето изложеност 2007</b>	<b>559.324</b>	<b>(27.681)</b>	<b>(171.302)</b>	<b>(58.820)</b>	<b>301.521</b>
<b>Состојба на 31 декември 2006</b>					
<b>Вкупно средства</b>	<b>972.895</b>	<b>338</b>	<b>106.010</b>	<b>113</b>	<b>1.079.356</b>
<b>Вкупно обврски</b>	<b>635.783</b>	<b>35.769</b>	<b>120.664</b>	<b>-</b>	<b>792.216</b>
<b>Нето изложеност 2006</b>	<b>337.112</b>	<b>(35.431)</b>	<b>(14.654)</b>	<b>113</b>	<b>287.140</b>

Сензитивната анализа на промената на девизните курсеви е спроведена при промени на курсевите на одделни валути врз основа на статистичките податоци кои покажуваат стабилност на курсот на еврото наспроти денарот и променливост на курсот на доларот. На 31 декември 2007 доколку дојде до 0,5% зголемување/намалување на курсот на еврото во однос на денарот; 3% зголемување/намалување на курсот доларот во однос на денарот и 1% зголемување/намалување на курсот на швајцарските франци во однос на денарот, потенцијалниот ефект врз Билансот на успех за 2007 година ќе биде за 3.401.000 МКД негативен, односно позитивен (2006: 936.000 МКД негативен, односно позитивен).

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)***3.4 Анализа на каматен ризик**

Штедилницата е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматноносните средства (вклучувајќи ги и вложувањата) и каматноносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи. Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Штедилницата е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот начин на менување на променливите каматни стапки, како што се на пример каматната стапка на штедните влогови на населението, три или шестмесечен EURIBOR или LIBOR и различни видови на камати. Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарни каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Штедилницата. Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на реагирање на сензитивноста на Штедилницата на промените на каматните стапки. Генерално, Штедилницата е осетлива на промените на средствата бидејќи за најголемиот дел на каматноносните средства и обврски Штедилницата го задржува правото за истовремено менување на каматните стапки. Крајниот ефект ќе зависи од различни фактори, вклучувајќи ја стабилноста на економијата, опкружувањето и стапката на инфлација.

	До 1 месец	1-3 месеци	3-12 месеци	1-5 години	Над 5 години	Не камато- носни	Вкупно
<b>Состојба на 31 декември 2007</b>							
<b>Средства</b>							
Парични средства во банки и депозити кај НБРМ	-	-	-	-	53.271	5.176	58.447
Кредити	48.465	89.151	394.821	843.932	98.192	-	1.474.561
Побарувања по основ на камати	-	-	-	-	17.898	-	17.898
АВР и останата актива	-	-	-	-	-	2.941	2.941
<b>Вкупно средства на 31 декември 2007</b>	<b>48.465</b>	<b>89.151</b>	<b>394.821</b>	<b>843.932</b>	<b>169.361</b>	<b>8.117</b>	<b>1.553.847</b>
<b>Обврски</b>							
Депозити на комитенти	48.383	32.566	105.448	23.438	-	-	209.835
Обврски по кредити	82.656	166.752	-	694.170	41.133	-	984.711
ПВР и останата пасива	-	-	-	-	13.706	44.074	57.780
<b>Вкупно обврски на 31 декември 2007</b>	<b>131.039</b>	<b>199.318</b>	<b>105.448</b>	<b>717.608</b>	<b>54.839</b>	<b>44.074</b>	<b>1.252.326</b>
<b>Нето каматен ризик 2007</b>	<b>(82.574)</b>	<b>(110.167)</b>	<b>289.373</b>	<b>126.324</b>	<b>114.523</b>	<b>(35.957)</b>	<b>301.522</b>
<b>Состојба на 31 декември 2006</b>							
<b>Вкупно средства</b>	<b>39.914</b>	<b>72.300</b>	<b>307.310</b>	<b>464.917</b>	<b>187.906</b>	<b>7.010</b>	<b>1.079.356</b>
<b>Вкупно обврски</b>	<b>17.093</b>	<b>98.447</b>	<b>55.351</b>	<b>266.906</b>	<b>335.578</b>	<b>18.842</b>	<b>792.216</b>
<b>Нето каматен ризик 2006</b>	<b>22.821</b>	<b>(26.147)</b>	<b>251.959</b>	<b>198.011</b>	<b>(147.672)</b>	<b>(11.832)</b>	<b>287.140</b>

Сензитивната анализа од промената на каматните стапки е направена на 31 декември 2007 со претпоставка, доколку дојде до зголемување/намалување на активните и пасивните каматните стапки за 100 базични поени, потенцијалниот ефект врз Билансот на успех за 2007 година ќе биде за 3.400.000 МКД позитивен, односно негативен (2006: 3.026.000 МКД). Промената на каматните стапки нема влијание на капиталот.

## **Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ**

### **Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година**

*(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)*

#### **3.5    Анализа според доспеаноста**

Ликвидносниот ризик претставува ризик дека Штедилницата нема да биде во можност да ги исполни своите обврски за плаќање поврзани со доспевањето на финансиските обврски и замена на изворите на средства кога тие ќе бидат повлечени. Последица од ликвидносниот ризик може да биде неможноста на Штедилницата да ги подмири своите обврски за исплата на штедачите и неможност за понатамошно исполнување на барањата на кредитокорисниците.

##### **3.5.1   Процеси на управување со ликвидносниот ризик**

Во Политиката за управување со ликвидносниот ризик на Штедилница дефиниран е начинот на управување со ликвидноста на Штедилницата. Согледувањето и следењето на ликвидноста на Штедилницата е предуслов за нејзино стабилно и успешно работење. Спроведувањето на утврдената политика на ликвидност се врши преку дефиниран процес на управување со ризикот, кој вклучува планирање и управување со паричните текови, одржување на адекватна структура на средствата и обврските, дефинирање на финансиските инструменти кои се користат за управување со ризикот на ликвидноста, адекватна диверзификација на депозитите и другите обврски по доспеаност и клиент, следење на доспеаноста на средствата и обврските, следење на вонбилансните позиции, следење на показателите на ликвидност, тестирање на ликвидноста преку стрес сценарија и план за несекојдневни услови, известување на одговорното тело во Штедилницата и адекватен информационален менаџмент систем и обврски на организационите единици на Штедилницата во процесите на управување со ликвидносниот ризик. Цел на Штедилницата е да ја максимизира профитабилноста, преку применување на оптимална комбинација на рочноста и валутната структура на средствата и обврските.

Подолу прикажаната табела ги анализира средствата и обврските на Штедилницата, според рочната структура, така што се прикажани останатите обврски според рокот на достасување на денот на Билансот на состојба, како и очекуваниот рок на достасување на средствата.

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)***Доспеаност на средствата и обврските**

<b>Состојба на 31 декември 2007</b>	<b>До 1 месец</b>	<b>1-3 месеци</b>	<b>3-12 месеци</b>	<b>1-5 години</b>	<b>Над 5 години</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Обврски</b>						
Депозити на комитенти	48.383	32.566	105.448	23.438	-	209.835
Обврски по кредити	55.059	45.792	194.720	832.727	10.985	1.139.283
ПВР и останата пасива	42.834	6.675	7.393	846	32	57.780
<b>Вкупно обврски</b>	<b>146.276</b>	<b>85.033</b>	<b>307.561</b>	<b>857.011</b>	<b>11.017</b>	<b>1.406.898</b>
<b>Вкупни средства</b>	<b>120.956</b>	<b>89.577</b>	<b>395.957</b>	<b>843.935</b>	<b>177.590</b>	<b>1.628.015</b>
<b>Состојба на 31 декември 2006</b>	<b>До 1 месец</b>	<b>1-3 месеци</b>	<b>3-12 месеци</b>	<b>1-5 години</b>	<b>Над 5 години</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Обврски</b>						
Депозити на комитенти	26.342	16.278	55.351	14.116	-	112.087
Обврски по кредити	37.100	48.572	166.444	599.500	6.269	857.885
ПВР и останата пасива	25.875	650	5.764	256	-	32.546
<b>Вкупно обврски</b>	<b>89.317</b>	<b>65.500</b>	<b>227.559</b>	<b>613.872</b>	<b>6.269</b>	<b>1.002.518</b>
<b>Вкупни средства</b>	<b>80.076</b>	<b>146.623</b>	<b>310.244</b>	<b>464.917</b>	<b>153.984</b>	<b>1.155.844</b>

**3.6 Финансиски инструменти****Пазарна вредност**

Финансиските средства и обврски прикажани во Билансот на состојба вклучуваат пари и парични еквиваленти, хартии од вредност, побарувања од банки и кредити одобрени на комитенти, како и депозити на комитенти и обврски по кредити. Финансиските инструменти се групирани како средства, обврски или сопственичка главнина во согласност со суштината на соодветниот ризик. Сметководствената вредност на парите и паричните еквиваленти, хартии од вредност, кредити одобрени на комитенти, како и депозити на комитенти и обврски по кредити во приложениот Биланс на состојба е приближна на нивната објективна вредност.

## Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ

### Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)

#### 3.7 Управување со капиталот

Цели на Штедилницата во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно регулативата на Народна Банка на Република Македонија;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Штедилницата.

Адекватноста на капиталот и користењето на сопствените средства редовно се следат од Раководството на Штедилницата, при што се користат техники кои се пропишани од страна на Народна Банка на Република Македонија и истата се известува на тримесечна основа.

Народна Банка на Република Македонија пропишува стапка на адекватност на капиталот од минимум 8%.

Како резултат на промените во националната регулатива кои настанаа во 2007 година, различен е пристапот при пресметка на сопствените средства на Штедилницата во 2007 година во однос на 2006 година.

Сопствените средства на Штедилницата се поделени во 2 групи:

- Основен капитал кој вклучува: обични и некумулятивни приоритетни акции и премија по овие акции, резерви и задржана добивка или загуба, позиции како резултат на консолидација, намалени за нематеријалните средства;
- Дополнителен капитал I кој вклучува: кумулативни приоритетни акции и премија по овие акции, хибридни капитални инструменти и субординирани инструменти.

Според националната регулатива, активата пондерирана според кредитниот ризик (билансна и вонбилансна) се мери според четири ризични пондери (0%, 20%, 50% и 100%), во зависност од природата на средствата, земајќи го во предвид и обезбедувањето.

Коефициентот за адекватност на капиталот се добива како однос помеѓу сопствените средства на Штедилницата и активата пондерирана според кредитниот ризик (билансна и вонбилансна).

Табелата подолу претставува сумарен преглед на сопствените средства и коефициентот на адекватност на капиталот на Штедилницата за годините што завршуваат на 31 декември, а кој се однесува на барањата согласно регулативата на Народна Банка на Република Македонија и доставените квартални извештаи до НБРМ. Во изминатите две години Штедилницата е во согласност со сите пропишани барања во врска со капиталот.



**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)*

<b>Основен капитал</b>	<b>2007</b>
Обични и некумулативни приоритетни акции и премија по овие акции	300.153
Резерви и задржана дивиденда или загуба	42.677
Позиции како резултат на консолидација	-
Минус нематеријални средства	1.810
<i>Вкупно основен капитал</i>	<b>341.020</b>
<b>Дополнителен капитал I</b>	
Кумулативни приоритетни акции и премија по овие акции	-
Хибридни капитални инструменти	-
Субординарни инструменти	-
<i>Вкупно дополнителен капитал I</i>	-
Одбитни ставки	-
<b>Сопствени средства</b>	<b>341.020</b>
<b>Актива пондерирана според кредитен ризик</b>	
Билансна	1.522.994
Вонбилансна	-
<b>Вкупно актива пондерирана според кредитен ризик</b>	<b>1.522.994</b>
<b>Актива пондерирана според валутен ризик</b>	-
<b>Стапка на адекватност на капиталот</b>	<b>22,4%</b>

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)*

	<b>2006</b>
<b>Основен капитал</b>	
1. Издадени обични акции или директни уплатени средства	300.152
2. Резерва	37.342
3. Задржана нераспределена добивка	-
4. Добивка според периодична пресметка дисконтирана за 50%	-
5. Минус непокриена загуба од претходни години	-
6. Минус загуба од тековно работење	-
7. Минус гудвил	-
<b>Вкупно основен капитал</b>	<b><u>337.494</u></b>
<b>Дополнителен капитал</b>	
8. Издадени приоритетни акции	-
9. Ревалоризирани резерви	136
10. Хибридни капитални инструменти	-
11. Субординирани обврски	-
<i>Вкупно дополнителен капитал</i>	<i>136</i>
12. Минус капитални вложувања во други субјекти	-
13. Минус неиздвоена посебна резерва за кредитни загуби	-
<b>Вкупно гарантен капитал</b>	<b><u>337.630</u></b>
<b>Ризично пондерирана актива</b>	
Билансна	1.051.724
Вонбилансна	-
Минус ставки 5, 6, 7, 12 и 13	-
<b>Вкупно ризично пондерирана актива</b>	<b><u>1.051.724</u></b>
<b>Вкупно отворена девизна позиција</b>	<b><u>-</u></b>
<b>Стапка на адекватност на капиталот</b>	<b>32,0%</b>

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)***4. Нето приходи од камати**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
<b>Приходи од камати</b>		
Кредити		
- претпријатија	54.451	47.029
- население	134.391	81.855
Влада и државни институции	574	817
Банки	437	525
	<b>189.853</b>	<b>130.226</b>
<b>Расходи од камата</b>		
Банки	52.812	27.572
Население	11.675	5.765
Останато	22	-
	<b>64.509</b>	<b>33.337</b>

**5. Нето приходи од провизии и надоместоци**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
<b>Приходи од провизии и надоместоци</b>		
Претпријатија	9.210	6.169
Население	27.581	13.574
	<b>36.791</b>	<b>19.743</b>
<b>Расходи од провизии и надоместоци</b>		
Банки и финансиски институции	3.997	2.683
	<b>3.997</b>	<b>2.683</b>

**6. Останати приходи од работењето**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Останато	3.025	1.075
	<b>3.025</b>	<b>1.075</b>

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)***7. Останати расходи од работењето**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Бруто плати и други исплати на вработените	61.319	45.179
Материјали и услуги	31.615	19.766
Амортизација на материјални и нематеријални вложувања	10.308	8.108
Реклама и репрезентација	5.612	4.091
Закупнина	5.625	4.651
Трошоци за исплати по договор за дело	247	364
Трошоци за деловни патувања	1.584	2.302
Трошоци за осигурување	3.018	1.900
Останато	685	642
	<b>120.013</b>	<b>87.003</b>

**8. Исправка на вредноста на сомнителни и спорни побарувања**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Исправка на кредити дадени на комитенти	11.895	6.448
Исправка на вредноста на камати	(3.762)	(3.830)
	<b>8.133</b>	<b>2.618</b>

**9. Данок на добивка**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>38.049</b>	<b>29.699</b>
Пресметан данок по даночна стапка 12% (2006: 15%)	4.566	4.455
<b>Зголемување на оданочната добивка по основ на:</b> трошоци кои не ја намалуваат даночната основица согласно локалната законска регулатива	865	1.398
<b>Намалување на оданочната добивка по основ на:</b> - инвестиции во материјални вложувања - наплатени отпишани побарувања	- (243)	(2.152) -
<b>Вкупно пресметан данок</b>	<b>5.188</b>	<b>3.701</b>

Управата за јавни приходи е надлежна да врши целосна даночна контрола за годината која што завршува на 31 декември 2007 година. Управата за јавни приходи може во секое време да изврши проверка на книгите и сметките во наредните пет до десет години за периодот кој е предмет на ревизија, и може да пресмета дополнителни даночни обврски. Менаџментот на Штедилницата нема сознание за настани кои би предизвикале потенцијални обврски по овој основ.

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)

**10. Парични средства во банки и депозити кај Народна Банка на Република Македонија**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Парични средства во благајна	5.176	4.996
Денарски сметки во банки	7.949	6.564
Девизна сметка за менувачко работење	1.700	514
Останати краткорочни средства	-	61
	<hr/>	<hr/>
Вклучено во пари и парични еквиваленти (забелешка 24)	<b>14.825</b>	<b>12.135</b>
	<hr/>	<hr/>
Задолжителна резерва кај НБРМ	4.622	2.489
	<hr/>	<hr/>
Вкупно парични средства во банки и депозити кај НБРМ	<b>19.447</b>	<b>14.624</b>

Штедилницата е должна да одржува задолжителна резерва во денари кај Народна банка на Република Македонија.

Задолжителната резерва во денари на ден 31 декември 2007 година претставува 2,5 % од просечните дневни состојби на вкупните денарски депозити на физички лица во текот на претходниот месец. На задолжителната резерва во денари, Народна банка на Република Македонија плаќа камата со примена на каматна стапка од 2% годишно (2006:2%).

**11. Државни записи**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Државни записи	-	89.609
Вклучено во парични еквиваленти (забелешка 24)	-	89.609
	<hr/>	<hr/>
	<b>-</b>	<b>89.609</b>

Државните записи се со рок на доспевање од 90 дена и каматна стапка од 6,09% до 6,5% годишно. Тековните приходи се прикажани во приходи од камати.

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)***12. Пласмани во и кредити на други банки**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Пласмани во домашни банки	39.000	-
Вклучено во парични еквиваленти (забелешка 24)	39.000	-
До една година	<b>39.000</b>	-

**13. Дадени кредити на комитентите**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Население	1.134.361	670.216
Компании	400.160	339.051
Исправка на вредноста	(59.960)	(48.301)
	<b>1.474.561</b>	<b>960.966</b>
До една година	532.437	444.046
Над една година	942.124	516.920

Движење на исправката на вредност за 2007 година е прикажано подолу:

	<b>Кредити на население</b>	<b>Кредити на компании</b>	<b>Вкупно</b>
Состојба на 1 јануари	26.827	21.474	48.301
Нето нова исправка на вредност	11.171	724	11.895
Отпис	(236)	-	(236)
<b>Нето книговодствена вредност</b>	<b>37.762</b>	<b>22.198</b>	<b>59.960</b>

Движење на исправката на вредност за 2006 година е прикажано подолу:

	<b>Кредити на население</b>	<b>Кредити на компании</b>	<b>Вкупно</b>
Состојба на 1 јануари	21.347	20.506	41.853
Нето нова исправка на вредност	5.480	968	6.448
<b>Нето книговодствена вредност</b>	<b>26.827</b>	<b>21.474</b>	<b>48.301</b>

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година**

*(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)*

**14. Побарувања по основ на камати**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Пресметана доспеана камата	5.638	5.252
Пресметана недоспеана камата	17.015	10.953
	<u>22.653</u>	<u>16.205</u>
Намалено за резервирање на потенцијални загуби и ненаплативост	<u>(4.755)</u>	<u>(4.001)</u>
<b>Нето книговодствена вредност</b>	<b><u>17.898</u></b>	<b><u>12.204</u></b>

Движење на исправката на вредност е прикажано подолу:

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Состојба на 1 јануари	4.001	2.988
Нето нова исправка на вредност	(3.762)	(3.830)
Пресметана камата	<u>4.516</u>	<u>4.843</u>
<b>Нето книговодствена вредност</b>	<b><u>4.755</u></b>	<b><u>4.001</u></b>

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)***15. Материјални вложувања**

Набавната вредност на материјални вложувања и соодветната амортизација на 31 декември 2007 година е прикажана подолу:

	<b>Вложува- ња во туѓи објекти</b>	<b>Градежни објекти</b>	<b>Опрема</b>	<b>Инвести- ции во тек</b>	<b>Вкупно</b>
<b>На 1 јануари 2006</b>					
Набавна вредност	3.829	4.899	22.124	38.857	69.709
Акумулирана амортизација	(714)	(256)	(8.598)	-	(9.568)
<b>Нето книговодствена вредност</b>	<b>3.115</b>	<b>4.643</b>	<b>13.526</b>	<b>38.857</b>	<b>60.141</b>
<b>Година завршена на 31 декември 2006</b>					
Почетна нето книговодствена вредност	3.115	4.643	13.526	38.857	60.141
Зголемувања	1.843	64	11.280	7.872	21.059
Пренос од инвестиции во тек	-	42.602	-	(42.602)	-
Амортизација за годината	(884)	(1.010)	(4.833)	-	(6.727)
<b>Крајна нето книговодствена вредност</b>	<b>4.074</b>	<b>46.299</b>	<b>19.972</b>	<b>4.127</b>	<b>74.473</b>
<b>На 31 декември 2006</b>					
Набавна вредност	5.672	47.565	33.404	4.127	90.768
Акумулирана амортизација	(1.598)	(1.266)	(13.431)	-	(16.295)
<b>Нето книговодствена вредност</b>	<b>4.074</b>	<b>46.299</b>	<b>19.973</b>	<b>4.127</b>	<b>74.473</b>
<b>Година завршена на 31 декември 2007</b>					
Почетна нето книговодствена вредност	4.074	46.299	19.973	4.127	74.473
Зголемувања	-	-	6.443	737	7.180
Пренос од инвестиции во тек	-	-	3.543	(3.543)	-
Расходувања и отуѓувања	-	-	(93)	-	(93)
Амортизација за годината	(1.135)	(1.188)	(6.582)	-	(8.905)
<b>Крајна нето книговодствена вредност</b>	<b>2.939</b>	<b>45.111</b>	<b>23.284</b>	<b>1.321</b>	<b>72.655</b>
<b>На 31 декември 2007</b>					
Набавна вредност	5.672	47.565	43.297	1.321	97.855
Акумулирана амортизација	(2.733)	(2.454)	(20.013)	-	(25.200)
<b>Нето книговодствена вредност</b>	<b>2.939</b>	<b>45.111</b>	<b>23.284</b>	<b>1.321</b>	<b>72.655</b>

На 31 декември 2007 година Штедилницата има положено хипотека на згради со нето сметководствена вредност од МКД 40.924.000 (2006: МКД 41.779.000) како обезбедување на обврските по основ на рамковен револвинг кредит одобрен од страна на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје (забелешка 19 кон финансиските извештаи).



**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)*

<b>16. Нематеријални вложувања</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари	4.818	4.120
Зголемување	811	699
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>5.629</b>	<b>4.819</b>
<b>Исправка на вредноста</b>		
Состојба на 1 јануари	(2.804)	(1.424)
Амортизација	(1.312)	(1.380)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>(4.116)</b>	<b>(2.804)</b>
<b>Нето книговодствена вредност 31 декември</b>	<b>1.513</b>	<b>2.015</b>
<b>17. АВР и останата актива</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Однапред платени трошоци	1.649	718
Ситен инвентар	610	418
Побарување по основ на повеќе платен данок и придонес од плата	6	430
Останата актива	676	387
	<b>2.941</b>	<b>1.953</b>
До една година	2.938	1.899
Над една година	3	54

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година**

(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)

**18. Депозити на комитенти**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Население		
- депозити по видување	20.900	14.308
- орочени депозити	188.935	97.779
	<b>209.835</b>	<b>112.087</b>
До една година	186.397	93.874
Над една година	23.438	18.213

**19. Обврски по кредити**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
<b>Извор на финансирање</b>		
Тајванска кредитна линија	27.077	34.838
Македонска банка за поддршка на развојот	75.033	58.788
Македонска развојна фондација на предпријатија за поддршка на вработеноста и развој на микро и мали бизниси	190.110	197.591
Министерство за финансии - ИФАД	81.725	79.952
ХАБИТАТ	14.056	9.492
ХЦЕП Можности	24.525	8.094
НЛБ Тутунска Банка АД Скопје	174.375	14.131
Сумбиотикс	244.806	244.697
ДДВМ	153.004	-
	<b>984.711</b>	<b>647.583</b>
До една година	219.621	174.817
Над една година	765.090	472.766

На 31 декември 2007 година Штедилницата има положено хипотека на згради со нето сметководствена вредност МКД 40.924.000 (2006: МКД 41.779.000) како обезбедување на обврските по основ на рамковен револвинг кредит одобрен од страна на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје во износ од ЕУР 1.000.000, одобрен на 31 јули 2006 година со рок на доспевање од 5 години сметано од денот на склучувањето на договорот за кредит.

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)***20. Обврски по камати и надоместоци**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Обврски по основ на камати	187	168
Недоспеани камати	13.707	9.394
Провизии и надоместоци	-	30
	<b>13.894</b>	<b>9.592</b>
До една година	13.894	9.592

**21. ПВР и останата пасива**

	<b>2007</b>	<b>2006</b>
Нераспределени уплати по кредити	27.412	16.203
Обврски кон добавувачи	6.011	2.828
Обврски за плати	4.744	2.074
Однапред пресметани трошоци	2.929	1.773
Обврска за помалку платен данок од добивка	1.226	-
Останата пасива	1.564	76
	<b>43.886</b>	<b>22.954</b>
До една година	43.886	22.954

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)***22. Трансакции со поврзани субјекти**

Одредени трансакции се прикажани како трансакции со поврзани субјекти. Тука се вклучени кредитите, депозитите и обврските по кредити. Овие трансакции се извршуваат според условите на пазарот и по пазарни каматни стапки. Износите на трансакциите со поврзани субјекти, на крајот на годината се прикажани во табелата подолу:

	Директори и членови на Управен Одбор		Поврзани претпријатија со Директори и членови на Управен Одбор		Поврзани претпријатија (ХЗМ)	
	2007	2006	2007	2006	2007	2006
<b>Биланс на успех</b>						
Приходи од камати	548	140	149	72	-	-
Расходи од камати	-	-	-	-	221	278
<b>Биланс на состојба</b>						
<b>Кредити</b>						
Состојба на кредитите на почетокот на годината	509	791	1.307	-	-	-
Кредити одобрени во текот на годината	3.487	1.591	-	1.591	-	-
Вратена главница во текот на годината	(473)	(1.873)	(1.131)	(284)	-	-
Состојба на кредити на лица назначени за директори во тековната година	715	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>4.238</b>	<b>509</b>	<b>176</b>	<b>1.307</b>	-	-
АВР и останата актива	-	-	-	-	34	-
<b>Депозити</b>						
Состојба на почетокот на годината	1.625	1.177	-	-	-	-
Примени депозити во текот на годината	11.795	6.673	-	-	-	-
Вратени депозити во текот на годината	(10.849)	(6.519)	-	-	-	-
Недоспеана камата	16	44	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>2.587</b>	<b>1.375</b>	-	-	-	-

**Штедилница МОЖНОСТИ ДОО, СКОПЈЕ****Забелешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2007 година***(сите износи се искажани во илјади МКД, доколку не е поинаку назначено)***22. Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)**

	Директори и членови на Управен Одбор		Поврзани претпријатија со Директори и членови на Управен Одбор		Поврзани претпријатија (ХЗМ)	
	2007	2006	2007	2006	2007	2006
	<b>Биланс на состојба</b>					
<b>Обврски по кредити</b>						
Состојба на кредитите на почетокот на годината	-	-	-	-	8.094	9.972
Кредити одобрени во текот на годината	-	-	-	-	18.357	-
Вратена главница во текот на годината	-	-	-	-	(1.927)	(1.878)
<b>Состојба на 31 декември</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.524</b>	<b>8.094</b>

**23. Уплатен капитал**

На ден 31 декември 2007 година уплатениот и регистриран капитал на Штедилницата изнесува МКД 300.152.000 (2006: 300.152.000) .

**24. Пари и парични еквиваленти**

За потребите на паричниот тек паричните средства како и паричните еквиваленти ги сочинуваат следниве позиции со доспеаност помала од 90 дена:

	2007	2006
Парични средства во банки и депозити кај НБРМ (забелешка 10)	14.825	12.135
Државни записи (забелешка 11)	-	89.609
Пласмани во и кредити на други банки (забелешка 12)	39.000	-
	<b>53.825</b>	<b>101.744</b>

**25. Настани по денот на составување на билансот**

По денот на составување на Билансот на состојба, не се случени материјални настани за кои е потребно дополнително обелоденување во финансиските извештаи.